



СЛУ

НА ФЕДЕРАТИВИ

37693
Скопје, 1. мај 1955 г.

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текушта сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија бр. 1032-Т-220, за огласи 1032-Т-221.

БРОЈ 16

ГОД. XI

Редакција: Улица Краљевик'а Марка бр. 9 — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 26-276, Продажно одделение 22-619, Тел. централа 28-019.

157.

Врз основа на одделот 4 од главата XXVII на Сојузниот општествен план за 1955 година, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ НА УПЛАТАТА И УПОТРЕБАТА НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОВИТЕ ЗА КАДРОВИ ВО СТОПАНСТВОТО

I. Општи одредби

Член 1

Со цел да се осигураат дополнителни средства за издршка на стручните училишта, нивните домови и домовите на учениците во стопанството, ќе се формираат фондови за кадрови во стопанството.

Редовните средства за издршка на стручните училишта, нивните домови и домовите на учениците во стопанството и натаму ќе се осигураваат врз основа на прописите што важат.

Член 2

Фондови за кадрови ќе формираат: Сојузната индустриска комора, Сојузната градежна комора, републичките трговски комори, републичките угостителски комори, републичките занаетчиски комори, како и републичките стручни здруженија на стопанските организации на патниот сообраќај.

Коморите од горниот став формираат фондови за кадрови секоја за својата област односно гранка на стопанството.

Сојузната индустриска комора ќе формира фондови за кадрови во индустријата и рударството и при своите секции и стручни здруженија, ако во гранката за која секцијата односно стручното здружение е основано постојат стручни училишта, нивни домови и домови на учениците во стопанството.

За формирањето на фондот решава собранieto на комората односно највисокиот орган на републичкото стручно здружение на стопанските организации за патниот сообраќај.

Член 3

Придонесот на фондот за кадрови се должни да го плаќаат стопанските организации чијашто основна дејност спаѓа во областа односно гранката на стопанството за која е формиран фондот.

Придонесот за кадрови задолжително го плаќаат сите стопански организации од горниот став, без обзир дали се зачленети во соодветната комора односно стручното здружение.

Придонесот за кадрови се должни да го плаќаат и приватните занаетчиски и угостителски дуќани.

Земјоделските задруги не се должни да го плаќаат придонесот за кадрови.

Член 4

Од пресметаниот придонес за кадрови во индустријата и рударството стопанските организации уплатуваат определен процент:

а) во Фондот за кадрови на Сојузната индустриска комора;

б) во фондовите за кадрови при секциите и стручните здруженија што ги формирала Сојузната индустриска комора (чл. 2 ст. 3 од уредбата).

Процентот од предниот став го утврдува Сојузниот извршен совет по предлог од Управниот одбор на Фондот за кадрови на Сојузната индустриска комора.

Со правилникот на Фондот за кадрови на Сојузната индустриска комора се определува за кои цели можат да се употребуваат средствата на Фондот за кадрови од точ. а) ст. 1 на овој член.

Член 5

Фондови за кадрови можат да формираат и: Генералната дирекција на Југословенските железници и Генералната дирекција на Југословенските пошти, телеграфи и телефони.

Решение за формирање на фондот донесува управниот одбор на Генералната дирекција.

Член 6

Фонд за кадрови може да формира и Управата за работи на воената индустрија на Државниот секретаријат за работи на народната одбрана.

Сојузниот извршен совет, по предлог од Државниот секретар за работи на народната одбрана, определува кои претпријатија што произведуваат за воени потреби се должни да го уплатуваат придонесот за кадрови.

Член 7

Сојузниот извршен совет може да одобри формирање на фондови за кадрови и за други области односно гранки на стопанството.

II. Средства на фондовите за кадрови и нивна употреба

Член 8

Средствата на фондовите за кадрови ги сочинуваат придонесите за кадрови што ги уплатуваат стопанските организации и интересот на средствата на фондот вложени при банката.

Во средствата на фондот влегуваат и прилозите од стопанските и општествените организации, додатоците од политичко-територијалните единици, како и завештанија и прилози од приватни лица.

Член 9

Од фондот за кадрови првенствено се осигураваат дополнителните средства за подобрување условите за работа во ученичките работилници на стручните училишта со практична обука во кои се приготвуваат кадрови на квалифицирани работници за соодветна област односно гранка на стопанството.

Од фондот за кадрови можат да се даваат дополнителни средства и за намиривање други потреби на стручните училишта и нивните домови, а особено за набавка на инвентар и учила во стручните училишта, набавка на инвентар за домовите на учениците во стопанството и домовите на стручните училишта со практична обука, набавка на прибор и учебници за училиштата на учениците во стопанството и стручните училишта со практична обука, како и за адаптација и доградување на училишни, работилнички и домски згради.

Од фондот што го формирала републиката занаетчиска комора се осигуруваат дополнителни средства за подобрување условите за работа на стручните училишта и домовите во кои се приготвуваат кадрови за занаетството, како и дополнителни средства за училиштата и домовите на учениците во стопанството во кои се приготвуваат, покрај кадровите за занаетството, и кадрови за другите стопански гранки.

Средствата на фондот за кадрови што ќе го формира Управата за работи на воената индустрија на Државниот секретаријат за работи на народната одбрана (чл. 6) можат да се употребаат само за осигурување дополнителни средства за издршка на стручните училишта и на домовите во кои се приготвуваат кадрови за претпријатијата што произведуваат убојна опрема и експлозив.

Средствата на фондот можат да се употребаат само како дополнителни средства за целите цитирани во горните ставови, а не можат да служат за намирнување на управно-административните трошоци на фондот.

Член 10

Сојузниот извршен совет може да определи од Фондот за кадрови на Генералната дирекција на Југословенските железници, како и од фондот за кадрови на Генералната дирекција на Југословенските пошти, телеграфи и телефони, да се намирнуваат сите расходи на стручните училишта и нивните домови во кои се приготвуваат кадрови за овие организации.

Републичкиот извршен совет може да определи од фондовите за кадрови што ги формираат републичките стопански комори или републичките стручни здруженија на стопанските организации на патниот сообраќај да се намирнуваат сите расходи на стручните училишта и нивните домови, во кои се приготвуваат кадрови за однесните стопански гранки.

Член 11

Една или повеќе стопански организации што се должни да плаќаат придонес за кадрови во еден фонд можат, по претходно одобрение од управниот одбор на фондот, да ја земат на себе обврската за издршка на стручниот училиште со практична обука. Во овој случај тие се должни да осигурат користење на полниот капацитет на училиштето.

Стопанските организации што во смисла на горниот став ја зеа на себе обврската за издршка на училиштето се должни да го пресметуваат придонесот за кадрови според нормата што важи за нив и, во рамките на претметката на дополнителните средства одобрена од управниот одбор на фондот, да го употребуваат за намирнување на расходите на училиштето. Ако придонесот на стопанската организација е поголем од одобрените претметковни расходи на училиштето, овие стопански организации се должни разликата да ја уплатуваат во фондот за кадрови. Ако претметковните или фактичните расходи на училиштето се поголеми од износот на придонесот, овие стопански организации разликата ќе ја намирнат од средствата со кои располагаат самостојно.

Член 12

Сојузниот извршен совет определува за секоја година основи и норми на придонесот за кадрови.

Републичкиот извршен совет ги определува нормите на придонесот за кадрови за стопанските организации од областа на занаетството, угостителството и патниот сообраќај. Овие норми не можат да бидат пониски од најмалите норми што ги утврдил за тие стопански организации Сојузниот извршен совет.

Сојузниот извршен совет може да ги овласти републичките извршни совети да можат да ги наголемаат нормите на придонесот за кадрови на сто-

панските организации при кои учествува федерацијата во распределбата на добивката. Наголемиот дел на придонесот паѓа на добивката по издвојување учеството на федерацијата во добивката како законска обврска од добивката. Републичкиот извршен совет ќе определи за кои цели ќе се употребаат средствата добивени од наголемиот дел на придонесот.

Републичкиот извршен совет ги определува основите и нормите на придонесот за кадрови што се должни да го плаќаат приватните занаетчиски дукани и приватните угостителски дукани.

Член 13

Стопанските организации го пресметуваат придонесот за кадрови според нормата што важи за нивната основна дејност.

Придонесот за кадрови се плаќа во сроковите и на начинот пропишан за уплати во буџетот и фондовите.

Член 14

Народната банка на ФНРЈ е должна да води одделна сметка на уплатата на придонесот за кадрови за секој фонд формиран според оваа уредба.

Управниот одбор на фондот за кадрови е должен по гранките на стопанството да осигури евиденција за уплатите на придонесот за кадрови и за трошењето на средствата на фондот.

III. Управување со фондовите за кадрови

Член 15

Управувањето со фондовите за кадрови се заснива врз начелата на општественото управување.

Член 16

Со фондот за кадрови управува управниот одбор. Управните одбори на фондовите за кадрови од чл. 2 ст. 1 се состојат од членовите што ги именува оснивачот на фондот, од два члена што ги именува надлежниот орган на соодветната синдикална организација и од членовите што ги именуваат Сојузниот извршен совет односно републичките извршни совети.

Со правилникот на фондот ќе се определи бројот на членовите што во управниот одбор ги именува оснивачот на фондот, а Централното веќе на Сојузот на синдикатите на Југославија ќе ги определи органите на синдикалните организации што се надлежни за именување претставници на тие организации во управниот одбор на фондот.

Управниот одбор на фондот за кадрови што ќе го формира републиката занаетчиска комора се формира според одредбите од овој член, со тоа што во овој управен одбор влегува и по еден член што ќе го определат управните одбори на другите фондови за кадрови кои на овој фонд, во смисла на чл. 18 на оваа уредба, му доделуваат дел од средствата за училиштата и домовите на учениците во стопанството.

Член 17

Со правилникот на фондот за кадрови поблиску се определува начинот на управувањето со фондот и работењето на фондот.

Правилникот го дозесува органот надлежен за оснивање на фондот, а го одобрува Сојузниот извршен совет односно републичките извршни совети.

Член 18

Управните одбори на фондовите за кадрови од чл. 2, се должни на фондот за кадрови што го основала републиката занаетчиска комора да му доделат дел од средствата за училиштата и домовите на учениците во стопанството (член 9 став 3), во кои, покрај кадровите за занаетството, се приготвуваат и кадрови за односната област или гранка на стопанството, ако управните одбори на фондовите за кадрови на поодделни области и гранки на стопанството не зеа обврска за непосредно доделу-

вање дополнителни средства за тие училишта и домови.

Член 19

Управниот одбор на фондот за кадрови на Сојузната градежна комора може дел од средствата на фондот да пренесе на секциите на комората односно на стручните здруженија.

Член 20

Со фондовите за кадрови при секциите и стручните здруженија што ги основала Сојузната индустриска комора (чл. 2 ст. 3) како и со средствата што ги пренела Сојузната градежна комора на своите секции и стручни здруженија (чл. 19) управуваат одделни управни одбори на фондовите за кадрови што ги именува Управниот одбор на Сојузната индустриска комора односно на Сојузната градежна комора.

Управните одбори на фондовите за кадрови од горниот став се состојат од определен број претставници на односната секција на комората односно на стручното здружение, од определен број претставници на соодветната синдикална организација, како и од определен број лица од редот на просветните работници.

Централното веќе на Сојузот на синдикатите на Југославија ја определува синдикалната организација од која ќе се именуваат претставниците на синдикалната организација во управниот одбор на фондот за кадрови при односната секција на комората или стручното здружение.

Членовите на управниот одбор на фондот за кадрови од редот на просветните работници Управниот одбор на комората ги именува во согласност со соодветните просветни установи и здруженија, што се занимаваат со прашањата на стручното школство.

Со правилникот на Фондот за кадрови на Сојузната индустриска комора односно на Сојузната градежна комора ќе се определи бројот на членовите на управните одбори на фондовите за кадрови при секциите на комората и стручните здруженија, просветните установи и здруженија во согласност со кои Управниот одбор на комората ги именува членовите на управните одбори на фондовите за кадрови од редот на просветните работници, како и начин на управувањето со средствата од овие фондови.

Член 21

Со републички прописи може да се определи од средствата на фондот за кадрови што го основала републичката занаетчиска комора да може дел од средствата да се пренесе на фондовите за кадрови што ќе ги основат околинските (градските) занаетчиски комори. Од овие фондови се осигуруваат дополнителните средства за исти цели за кои се употребуваат средствата на фондовите за кадрови што ги основала републичката занаетчиска комора.

Со републички прописи ќе се определат условите според кои околинските (градските) занаетчиски комори можат да основат фондови за кадрови, начинот за осигурување на средствата за овие фондови, како и управувањето со тие средства.

Член 22

Управниот одбор на фондот за кадрови определува за кои цели ќе се употребат средствата на фондот доделени на поодделно училиште односно дом.

Управниот одбор на фондот при доделувањето на средствата на фондот на училиштата и домовите особено е должен да води сметка за бројот на учениците и за состојбата на снабдењето на поодделни училишта и домови како и за потребите од стручни кадрови во односната стопанска гранка.

Средствата што управниот одбор на фондот му ги доделува на поодделно училиште односно дом не влегуваат во редовната претсметка на приходите и расходите на училиштето односно домот.

Надлежните органи на училиштето односно домот се должни дополнителните средства добиени од фондот да ги употребат само за целите за кои се тие предопределени. Ако со претсметката на училиштето односно домот се предвиди употреба на средствата на фондот за други цели а не за оние што ги определил управниот одбор на фондот, управниот одбор на фондот може да ја запре исплатата на тие средства.

Член 23

Управниот одбор на фондот за кадрови е должен за секоја година да состави вкупна претсметка на приходите и расходите на фондот.

Управниот одбор на фондот за кадрови е должен откако ќе помине годината да состави завршна сметка со извештај за работењето на фондот и тоа најдоцна до 31 март идната година.

Претсметката на приходите и расходите како и завршната сметка на фондот за кадрови, ги одобрува органот што го основал фондот.

Претсметките на приходите и расходите како и завршните сметки на фондовите за кадрови при секциите и стручните здруженија што ги основала Сојузната индустриска комора односно Сојузната градежна комора ги одобрува Управниот одбор на фондот за кадрови при Сојузната индустриска комора односно при Сојузната градежна комора.

Член 24

Управниот одбор на фондот е должен по барање од Одборот за просвета на Сојузниот извршен совет односно по барање од републичкиот совет за просвета и култура да поднесува повремени извештаи за работењето и за состојбата на фондот.

IV. Преодни и завршни одредби

Член 25

По исклучок од одредбите на чл. 2 фондови за кадрови во 1955 година можат да осниваат управните одбори на комората односно на стручното здружение на стопанските организации на патниот сообраќај.

Член 26

Републичкиот извршен совет може да определи стопанските организации што до влегувањето во сила на оваа уредба осигурувале редовни средства за издршка на стручни училишта со практична обука и нивни домови, и натаму да ги осигуруваат овие средства, со тоа што тие средства паѓаат на товар на добивката по издвојувањето на учеството на федерацијата во добивката како законска обврска од добивката.

Член 27

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 126
8 април 1955 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

158.

Врз основа на чл. 79 точ. 6 од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ОСНИВАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИ РЕГИСТАР НА БРОДОВИТЕ

Член 1

Чл. 1 од Уредбата за оснивање Југословенски регистар на бродовите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/49 и 26/51), се менува така што да гласи:

„Работите во врска со класификацијата на бродовите ги врши заводот за класификација на бродовите под назив Југословенски регистар на бродовите, со седиште во Сплит.

Надзор над работата на Југословенскиот регистар на бродовите врши Управата за поморство и речен сообраќај.“

Член 2

Во чл. 2 точ. 6 се менува така што да гласи:
„6) да врши на домашните бродови инспекција на котловите и садовите под натиск.“

Член 3

Чл. 4 се менува така што да гласи:

„Југословенскиот регистар на бродовите има техничко-научно биро и секретаријат.

Со работата на техничко-научното биро раководи главен инженер, кој наедно е и заменик на директорот, а со работата на секретаријатот раководи секретар.“

Член 4

Чл. 5 се менува така што да гласи:

„Директорот, главниот инженер, секретарот и раководителите на отсеците ги назначува директорот на Управата за поморство и речен сообраќај. За назначување директор е потребна согласност од Сојузниот извршен совет.“

Член 5

Чл. 6 се менува така што да гласи:

„Главниот инженер со секретарот, раководителите на отсеци и други стручни службеници што ќе ги определи директорот го сочинуваат колегиумот на Југословенскиот регистар на бродовите.

Колегиумот е советодавен орган на директорот. Директорот го свикнува колегиумот по сите поважни технички прашања и раководи со неговата работа.“

Член 6

Во чл. 7 ст. 2 се менува така што да гласи:

„Стручниот совет се состои од истакнати стручњаци, кои во согласност со старешината надлежен за нивно назначување ги менува директорот на Управата за поморство и речен сообраќај.“

Член 7

Чл. 8 се менува така што да гласи:

„Југословенскиот регистар на бродовите може, по потреба, да оснива свои уреди.“

Член 8

Чл. 9 се менува така што да гласи:

„Југословенскиот регистар на бродовите има одделна претсметка што влегува во состав на претсметката на Управата за поморство и речен сообраќај.

Директорот на Југословенскиот регистар на бродовите е наредбодавец за извршување на претсметката.

Југословенскиот регистар на бродовите за стопрените услуги ќе наплатува надоместување според тарифата што ја пропишува Управата за поморство и речен сообраќај по претходно прибавено мислење од комората односно од соодветното стопанско здружение во кое се зачленети бродарските претпријатија. Ако Управата за поморство и речен сообраќај не го усвои мислењето од комората односно од соодветното стопанско здружение, спорното прашање ќе се изнесе пред Сојузниот извршен совет, кој ќе даде упатство за решение на тоа прашање.“

Член 9

Чл. 10 се менува така што да гласи:

„Југословенскиот регистар на бродовите може да соработува со странски заводи и со друштва за класификација на бродовите, но договор за постојана соработка може да склучува само со претходно одобрение од директорот на Управата за поморство и речен сообраќај.“

Член 10

Чл. 13 се менува така што да гласи:

„Поблиски прописи за организацијата и работата на Југословенскиот регистар на бродовите како и за овластувањата на неговиот директор и на раководните службеници ќе донесе директорот на Управата за поморство и речен сообраќај“

Член 11

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 125

7 април 1955 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

159.

Врз основа на чл. 6а од Уредбата за продавање станбени згради од општонародниот имот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/53 и 31/53), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ НА ИСПЛАТАТА НА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ДОБИВЕНИ СО ПРОДАЖБА НА СТАНБЕНИ ЗГРАДИ ОД ОПШТОНАРОДНИОТ ИМОТ ВО РАТИ

1. Паричните средства што ќе бидат добивени со продажба на згради од општонародниот имот во рати во смисла на чл. 6а од Уредбата за продавање станбени згради од општонародниот имот, ќе им ги исплатува Народната банка на ФНРЈ на народните одбори во сроковите и во висината како што ќе и' бидат отплатувани заемите што им се одобрени на купувачите на тие згради.

2. Народната банка на ФНРЈ е должна да им ги исплатува на народните одбори сите износи што ќе ги прими на име отплатување на кредитите цитирани во горната точка, освен интересот на тие кредити.

3. Одредбите од оваа одлука ќе се применуваат и на сите продажби на станбените згради од општонародниот имот во рати што се склучени од 12 август 1953 до 31 август 1954 година.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 121

31 март 1955 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,
Вељко Зековиќ, с. р.

Потпретседател,
Александар Ранковиќ, с. р.

160.

Врз основа на одделот 1 од главата XXVI на Сојузниот општествен план за 1955 година Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

I. Се определуваат највисоките продажни цени, и тоа:

а) за резана граѓа од ела и смрека на следниве сортименти и димензии:

Сортименти	Дебелина во мм	Широчина во см	Должина во м	Највисока цена во динари,
1) Штици и планки:				
Чисти — получисти	12	8 ∠	3 — 6	35.000
	18	"	"	33.000
	24	"	"	31.000
	28 — 48	"	"	33.000
Квалитет „А“	12	8 ∠	3 — 6	26.500
	18	"	"	24.500
	24	"	"	23.000
	28 — 48	"	"	24.500
Квалитет „Б“	12	8 ∠	3 — 6	24.000
	18	"	"	22.500
	24	"	"	21.000
	28 — 48	"	"	22.000
Квалитет „Оплате“	12 ∠	8 ∠	2 ∠	18.500
Одресци	12 ∠	8 ∠	0,50 — 0,95	10.500
Куси штици	12 ∠	8 ∠	1,00 — 1,75	17.000
— Чисти — получисти	"	"	2,00 — 2,75	25.500
— Квалитет „А“	"	"	"	20.000
— Квалитет „Б“	"	"	"	18.000
2) Летви		Профил м/м		
	12 × 18	24 × 18	1,00 — 1,75	15.200
	"	"	2,00 — 2,75	20.500
	"	"	3,00	25.500
3) Четвртаци и получетвртаци (морали и полуморали)	48 × 48	100 × 100	2,00 — 2,75	20.500
	"	"	3,00 — 6,00	24.500
	"	"	6,25 ∠	27.500
4) Греди	Профил во см	Должина во м		
	10 × 12,18,20	3,00 — 6,00		23.500
	"	6,25 — 8,00		26.000
	"	8,25 — 10,00		28.000
	"	10,25 ∠		31.000
	24 × 24 ∠	3,00 — 6,00		22.500
	"	6,25 — 8,00		25.500
	"	8,25 — 10,00		28.000
	"	10,00 ∠		30.000
5) Платици и полуплатици	сите димензии			
		2,00 — 2,75		21.000
		3,00 — 6,00		23.500
		6,25 — 8,00		26.000
		8,25 — 10,00		28.000
		10,25 — 12,00		29.500
		12,33 — 15,33		35.000
		15,33 — 18,00		42.000

Ако граѓата од ела и смрека на определени сортименти и димензии е конично резана, цените цитирани во точ. а) под 1,5 се намалуваат за 5%.

Цените за специјални димензии резана граѓа од ела и смрека можат да бидат до 20% поголеми од цените на стандардните сортименти со најблиските димензии и соодветен квалитет, цитирани во точ. а) под 1—5 од оваа одлука. Специјални димензии можат да им се испорачат само на овие потрошувачи: на железничките работилници, на воената индустрија, на бродоградбата, за селско-стопански машини и за другата машиноградба.

Цените определени во оваа точка се сметаат франко натоварено во вагон, брод или шлеп на најблиската утоварна станица на производителот.

Органот надлежен за определување на цените може по исклучок да одобрува повисоки продажни цени од цените определени во оваа точка, но најмногу до 5%;

б) за виена кадела Ia со 2% поздер и 2% колчишта, во светло сребрена, светло жолткаеста или светло зеленкаеста боја, цврсто влакно, должина преку 125 см искинати краишта, мека со маснотии, за 1 кг — — — — — 250 динари;

в) за други видови кадела и колчишта се определуваат цените со примена на следниве коефициенти врз цената од горната точка, и тоа:

Вид	Квалитет	Коефициент
1) виена квасена кадела	IIa	0,91
"	IIIa	0,82
2) зелена виена кадела	Ia	0,85
"	IIa	0,77
"	IIIa	0,69
3) виени квасени колчишта	Ia	0,87
"	IIa	0,61
"	IIIa	0,54
4) тресени квасени колчишта	Ia	0,50
"	IIa	0,44
"	IIIa	0,38
5) зелени виени колчишта	Ia	0,56
"	IIa	0,51
"	IIIa	0,46
6) тресени зелени колчишта		0,33

Цените определени во точ. б) и в) се сметаат франко стовариштето на производителот.

II. Се овластуваат републичките извршни совети да ги определат највисоките продажни цени на трупците за резање во согласност со цените утврдени во одделот I точ. а) од оваа одлука.

III. Се определуваат највисоки продажни цени според кои откупните претпријатија можат да ја продаваат домашната волна, и тоа:

Класа и вид на волната	Најмал рандман	Цена за 1 кг
1) Ia Мерино	35%	1.060 динари
2) Ib Полумерино	39%	900 "
3) IIa Цигаја	42%	660 "
4) IIb "	45%	600 "
5) IIIa Руде праменка	56%	590 "
6) IIIb "	58%	560 "
7) IVa Груба праменка	55%	480 "
8) IVb "	55%	440 "

Цените цитирани во горниот став се сметаат за бела, здрава руноста волна, сува и чиста без бр-бонки и ножни коврци, франко железничка или паробродарска станица на откупното претпријатие.

За волната во боја цените од ст. 1 се намалуваат за 10%.

Волната стрижена од јагниња (јарина) во искинати парчиња руно ќе се продава според цените определени за односниот вид волна наголемени за 10% ако рандманот на таква волна за 15% е поголем од рандманот пропишан во ст. 1.

Ако рандманот е над или под рандманот пропишан за волна од која и да е класа и вид, цената определена со оваа одлука сразмерно се наголемува односно намалува.

V. Продажните цени за целулоза, дрвесина, цемент и јаглен не можат да бидат поголеми од цените по кои се продавале тие производи во декември 1954 година.

Органот надлежен за определување на цените може по исклучок, ако се изменат условите на експлоатацијата и квалитетот на јагленот, по барање од рудниците, да ја измени определената продажна цена на јагленот.

V. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 116

2 април 1955 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

161.

Врз основа на одделот 1 од главата XXVI на Сојузниот општествен план за 1955 година Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЦЕНИТЕ НА ЛЕКОВИТЕ

1. За готовите лекови и лековитите супстанции се определуваат нови највисоки цени во продажбата на дробно.

Наедно се определуваат и нови работни такси во аптеките.

2. Новите највисоки цени во продажбата на дробно за готовите лекови и лековити супстанции, како и новите работни такси во аптеките, цитирани се во Ценовникот на лековите што е составен дел од ова решение.

Овој ценовник ќе го издаде Комисијата за лекови при Сојузниот завод за народно здравје.

3. Цените и работните такси утврдени со ова решение ќе важат од 15 мај 1955 година.

4. Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението за цените на лековите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/54).

5. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 113

31 март 1955 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

162.

Врз основа на одделот 1 од главата XXVI на Сојузниот општествен план за 1955 година, Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЕДИНСТВЕНАТА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА ДРОБНО ЗА НОВИТЕ ВИДОВИ ЦИГАРИ „МИЊОН“ И „ВАРДАР“

1. За новите видови цигари „Мињон“ и „Вардар“ се определуваат следниве единствени цени на дробно во слободна продажба:

„Мињон“ — — — — — Динари 45 за 20 цигари

„Вардар“ — — — — — Динари 50 за 20 цигари.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р.п. бр. 54

8 март 1955 година

Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува Секретарот, Потпретседател,
Мома Марковиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

163.

Врз основа на точ. V од Одлуката за депонирање гарантни износи од страна на давачите на гаранции по краткорочните кредити („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/55), и чл. 24 на Уредбата за банките и штедилниците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54), а во согласност со Сојузниот извршен совет, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ВИСИНАТА НА ГАРАНТНИТЕ ИЗНОСИ ПО ГАРАНЦИИТЕ ЗА КРАТКОРОЧНИТЕ КРЕДИТИ

1. Давачите на гаранции по краткорочните кредити се должни да ги депонираат при банката следниве гарантни износи во смисла на точ. IV од Одлуката за депонирање гарантни износи од страна на давачите на гаранции по краткорочните кредити, и тоа:

а) за кредитите што го преминуваат редовниот обем на работењето на стопанските организации — 5% од износот на одобриениот кредит преку редовниот обем на работењето;

б) за кредитите на стопанските организации со цел да се покријат загубите што не проистекуваат од сезонскиот карактер на нивното работење и кои не можеле да бидат покриени со средства од резервниот фонд или од други извори, и тоа:

(1) 3% од износот на кредитот на стопанските организации од областа на селското стопанство;

(2) 5% од износот на кредитот на стопанските организации од други области;

в) за кредитите на новосформираните стопански организации, нови работни и погонски единици, за проширување на оние што постојат и за изградба нови капацитети и за стопанските организации во пробна работа, и тоа:

(1) 2% од износот на кредитот на стопанските организации од областа на селското стопанство, прехранбената индустрија, угостителството и туризмот, занаетчиството и домашната дејност, како и комуналната дејност;

(2) 15% од износот на кредитот на стопанските организации од областа на трговијата (трговските претпријатија на јадро и на дробно, откупните претпријатија и надворешно-трговските претпријатија);

(3) 5% од износот на кредитот на стопанските организации од другите стопански области;

г) за кредитите на корисниците вон стопанството — 3% од износот на одобриениот кредит;

д) за кредитите одобрени на стопанските организации во постапката за присилна ликвидација за извршување на текуштите и веќе започнатите работи и за покривање на трошоците на постапката за присилна ликвидација — 5% од износот на одобрениот кредит.

2. Гарантните износи од предната точка ќе се полагаат кај банката, во смисла на точ. XI од Одлуката за депонирање гарантни износи од страна на давачите на гаранции по краткорочните кредити, само за кредитите што ќе бидат одобрени со гаранција по влегувањето во сила на споменатата одлука.

164.

Врз основа на точ. 4 од Одлуката за интересните норми на средствата вложени при банките („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/55) и чл. 24 на Уредбата за банките и штедилниците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ИНТЕРЕСНИТЕ НОРМИ НА СРЕДСТВАТА ВЛОЖЕНИ ПРИ НАРОДНАТА БАНКА НА ФНРЈ СО ОТКАЗЕН СРОК

1. Народната банка на ФНРЈ ќе плаќа интерес на средствата што се вложени при неа со отказан срок, и тоа:

а) на средствата издвоени на одделна сметка и вложени со отказан срок:

(1) 2 %	годишно на влогови со отказан срок од	3 месеци
(2) 2,5 %	„ „ „ „ „ „	6 месеци
(3) 3 %	„ „ „ „ „ „	12 месеци
(4) 4 %	„ „ „ „ „ „	18 месеци
(5) 5 %	„ „ „ „ „ „	24 и повеќе месеци;

б) на штедните влогови по штедните книшки:

(1) 5 %	годишно на влоговите повидување	
(2) 5,25 %	„ со отказан срок	3 месеци
(3) 5,5 %	„ „ „ „	6 месеци
(4) 6 %	„ „ „ „	12 и повеќе месеци.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а интересните норми од предната точка ќе се применуваат, во смисла на точ. 7 од Одлуката за интересните норми на средствата вложени при банките, почнувајќи од 1 април 1955 година.

О. бр. 13

1 април 1955 година
Белград

Гувернер
на Народната банка на ФНРЈ,
Војин Гузина, с. р.

165.

Врз основа на чл. 6 од Уредбата за југословенските стандарди, сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51) Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТОЛЕРАНЦИЈИТЕ

I. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат следниве југословенски стандарди:

1. Толеранции на мерки за должина: Објасненија и дефиниции за поимите на ISA-систем на толеранции JUS M.A1.110
2. Толеранции на мерки за должина: Основи на ISA-систем на толеранции JUS M.A1.111
3. Толеранции на мерки за должина: Основни толеранции за интервал мерки од 1 до 500 мм според ISA-систем JUS M.A1.120
4. Толеранции на мерки за должина: Основни отстапувања на толеранциски полиња за оски според ISA-систем за називни мерки од 1 до 500 мм JUS M.A1.130
5. Толеранции на мерки за должина: Основни отстапувања на толеранциски полиња за дупки според ISA-систем за називни мерки од 1 до 500 мм JUS M.A1.131

6. Толеранции на мерки за должина: Преглед на позволени толеранциски полиња JUS M.A1.140
7. Толеранции на мерки за должина: Графички приказ на позволени толеранциски полиња за оски JUS M.A1.145
8. Толеранции на мерки за должина: Графички приказ на позволени толеранциски полиња за дупки JUS M.A1.146
9. Толеранции на мерки за должина: Називни отстапувања за оски во толеранциски полиња а, b, c за називни мерки од 1 до 500 мм JUS M.A1.150
10. Толеранции на мерки за должина: Називни отстапувања за оски во толеранциски полиња d, e, f, g за називни мерки од 1 до 500 мм JUS M.A1.151
11. Толеранции на мерки за должина: Називни отстапувања за оски во толеранциско поле h за називни мерки од 1 до 500 мм JUS M.A1.152
12. Толеранции на мерки за должина: Називни отстапувања за оски во толеранциско поле j за називни мерки од 1 до 500 мм JUS M.A1.153
13. Толеранции на мерки за должина: Називни отстапувања за оски во толеранциски полиња k, m, n за називни мерки од 1 до 500 мм JUS M.A1.154
14. Толеранции на мерки за должина: Називни отстапувања за оски во толеранциски полиња p, r, s за називни мерки од 1 до 500 мм JUS M.A1.155

15. Тolerанции на мерки за должина: Називни отстапувања за оски во толеранциски полиња t, u за називни мерки од 1 до 500 мм JUS M.A1.156
16. Тolerанции на мерки за должина: Називни отстапувања за оски во толеранциски полиња x, z за називни мерки од 1 до 500 мм JUS M.A1.157
17. Тolerанции на мерки за должина: Називни отстапувања за оски во толеранциски полиња zb, zc за називни мерки од 1 до 500 мм JUS M.A1.158
18. Тolerанции на мерки за должина: Називни отстапувања за дупки во толеранциски полиња A, B, C за називни мерки од 1 до 500 мм JUS M.A1.170
19. Тolerанции на мерки за должина: Називни отстапувања за дупки во толеранциски полиња D, E, F, G за називни мерки од 1 до 500 мм JUS M.A1.171
20. Тolerанции на мерки за должина: Називни отстапувања за дупки во толеранциско поле H за називни мерки од 1 до 500 мм JUS M.A1.172
21. Тolerанции на мерки за должина: Називни отстапувања за дупки во толеранциско поле J за називни мерки од 1 до 500 мм JUS M.A1.173
22. Тolerанции на мерки за должина: Називни отстапувања за дупки во толеранциски полиња K, M, N за називни мерки од 1 до 500 мм JUS M.A1.174
23. Тolerанции на мерки за должина: Називни отстапувања за дупки во толеранциски полиња P, R, S, T за називни мерки од 1 до 500 мм JUS M.A1.175
24. Тolerанции на мерки за должина: Називни отстапувања за дупки во толеранциски полиња U, X за називни мерки од 1 до 500 мм JUS M.A1.176
25. Тolerанции на мерки за должина: Називни отстапувања за дупки во толеранциски полиња Z, ZB, ZC за називни мерки од 1 до 500 мм JUS M.A1.177
26. Тolerанции на мерки за должина: Преглед на препорачани и приоритетни налегнувања JUS M.A1.200
27. Тolerанции на мерки за должина: Налегнувања во системот на заедничка дупка: Фамилија H6. Називни отстапувања и зазори односно преклопи JUS M.A1.210
28. Тolerанции на мерки за должина: Налегнувања во систем на заедничка дупка: Фамилија H7. Називни отстапувања и зазори односно преклопи JUS M.A1.211
29. Тolerанции на мерки за должина: Налегнувања во систем на заедничка дупка: Фамилија H8. Називни отстапувања и зазори односно преклопи JUS M.A1.212
30. Тolerанции на мерки за должина: Налегнувања во систем на заедничка дупка: Фамилија H9. Називни отстапувања и зазори односно преклопи JUS M.A1.213
31. Тolerанции на мерки за должина: Налегнувања во систем на заедничка дупка: Фамилија H10. Називни отстапувања и зазори односно преклопи JUS M.A1.214
32. Тolerанции на мерки за должина: Налегнувања во систем на заедничка дупка: Фамилија H11. Називни отстапувања и зазори односно преклопи JUS M.A1.215
33. Тolerанции на мерки за должина: Налегнувања во систем на заедничка оска: Фамилија h5. Називни отстапувања и зазори односно преклопи JUS M.A1.220
34. Тolerанции на мерки за должина: Налегнувања во систем на заедничка оска: Фамилија h6. Називни отстапувања и зазори односно преклопи JUS M.A1.221
35. Тolerанции на мерки за должина: Налегнувања во систем на заедничка оска: Фамилија h7. Називни отстапувања и зазори односно преклопи JUS M.A1.222
36. Тolerанции на мерки за должина: Налегнувања во систем на заедничка оска: Фамилија h8. Називни отстапувања и зазори односно преклопи JUS M.A1.223
37. Тolerанции на мерки за должина: Налегнувања во систем на заедничка оска: Фамилија h9. Називни отстапувања и зазори односно преклопи JUS M.A1.224
38. Тolerанции на мерки за должина: Налегнувања во систем на заедничка оска: Фамилија h10. Називни отстапувања и зазори односно преклопи JUS M.A1.225
39. Тolerанции на мерки за должина: Налегнувања во систем на заедничка оска: Фамилија h11. Називни отстапувања и зазори односно преклопи JUS M.A1.226

Споменатите југословенски стандарди објавени се во одделно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

II. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 јули 1955 година.

Бр. 1234

9 април 1955 година

Белград

Претседател
на Сојузната комисија за
стандардизација,
инж. Славолуб Виторовиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
157. Уредба за начинот на уплатата и употребата на средствата на фондовите за кадрови во стопанството — — — — —	249
158. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за оснивање Југословенски регистар на бродовите — — — — —	251
159. Одлука за начинот на исплатата на народните одбори на паричните средства добивени со продажба на станбени згради од општонародниот имот во рати — — — — —	252
160. Одлука за определување највисоките продажни цени за определени производи — — — — —	252
161. Решение за цените на лековите — — — — —	254
162. Решение за единствената продажна цена на дробно за новите видови цигари „Мињон“ и „Вардар“ — — — — —	254
163. Решение за висината на гарантните износи по гаранциите за краткорочните кредити — — — — —	254
164. Решение за интересните норми на средствата вложени при Народната банка на ФНРЈ со отказан срок — — — — —	255
165. Решение за југословенските стандарди за толеранциите — — — — —	255